

## В.СОФРОНИЕВСКИ - Б.ПЕТРОВСКИ

### Синодалниот акт No. 94 од збирката на Хоматијан како извор за историјата на Полог

Нашиот интерес насочен кон локалната историја на Полог, погледната низ призмата на Хоматијановите документи, досега го преточивме во обработка на синодалните акти означени како No. 58 и No. 103<sup>1</sup>, најавувајќи одделна посветеност на протоколот No. 94. Последниов, во научната јавност досега предизвикал маргинален интерес, кој резултирал само со негов парцијален и/или сумарен превод и, аналогно на тоа, соодветни коментари<sup>2</sup>. Во тој контекст, предметот на нашиот интерес во овој труд го детерминираме токму со целосното преведување<sup>3</sup>, опсежна анализа и коментирање на податоците во преостанатиот трет документ од “Ponemata diaphora” кој содржи податоци за полошкото минато<sup>4\*</sup>.

98'

“Οτι τὰ οὐκ ἔξ εὐλόγου, ἀλλ’ ἐκ μεμολυσμένης αἰτίας τὴν ἀρχὴν τῆς νομῆς δεξάμενα σὺν πονήμασι καὶ οἰκοδομαῖς εἰς τοὺς δεσπότας ἀποκαθίστανται

*Ι Καλῶς ὁ νόμος τὰς ἐκ μεμολυσμένης αἰτίας διακατοχὰς ἀστηρίκτους μένειν διακελεύεται, οἷα εὐσεβεῖ τρόπῳ βουλόμενος μὴ λαμβάνειν χώραν τὴν ἀδικίαν καὶ τὸ καταδυναστεύειν τῶν ἀδυνάτων τοὺς ἴσχυρούς. Τοιαύτη τοίνυν ὑπόθεσις παρὰ τῷ δεσποτικῷ ἀρχιεπισκοπικῷ θείᾳ δικαιστηρίῳ ἐδοκιμάσθη τὴν σήμερον.*

<sup>1</sup> В.Софрониевски-Б.Петровски, Документите No. 58 и No. 103, 201-226.

<sup>2</sup> Документот No. 94 во 1922 година сосема делумно е преведен и нецелосно издаден од П.Ников (Материјали, 8, 16-17); во 1947 година бил засегнат во истражувањата на Д.Ангелов (Принос, 10, 12, 20, 21, 38); во 1981 година овој синодален протокол беше предмет на делумно преведување и парцијална анализа од Ф.Баришиќ и Б.Ферјанчиќ (Вести, 44-56); во 1996 година на содржината на истиот упатил Т.Томоски, Записи за Другувитите, Македонија, 481-482; во критичкото издание на овој акт од Г.Принцинг во 2002 година (Ponemata diaphora, 316-317), понуден е сумарен превод (192\*-193\*) и генерални коментари (30\* и бел. 132, 273\*, 274\*, 283\*, 289\*, 297\*); неговата содржина е парафразирана и од М.Бошкоски во 2003 година (Имињата Македонија и Македонци, 148-149).

<sup>3</sup> При изработката на преводот го користиме неговото неодамнешно критичко издание изработено од Г.Принцинг (Ponemata diaphora, 316-317), споредено со она приредено од кардиналот Питра (J.B.Pitra, Analecta Sacra VI, No. 94, 409-412).

<sup>4\*</sup> Заради рационализација на отстапениот простор и, воедно, избегнување на репетиции, во продолжение на текстот, по потреба преземаме дел од заклучоците до кои дојдовме анализирајќи ги документите No. 58 и No. 103, со што, овој наш труд претставува еден вид продолжение на оној понуден во ГЗФФ (58) 2005.

2 'Ο γὰρ ἀπὸ τοῦ "Αὐω Πολόγου ὄφμάμενος καὶ ἐν τῇ σεβασμίᾳ μονῆ τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου τῇ ἐν Κτεατόβῃ ἀσκούμενος μοναχὸς Γεράσιμος μετὰ τοῦ παρ' αὐτοῦ ἐναγομένου καὶ ἐκεῖθεν ὄφμαμένου καὶ ἐν τῷ χορίῳ Βανίστη οἰκοῦντος Δόβρου ιερέως τῷ παναγιωτάτῳ ἡμῶν δεσπότῃ, τῷ ἀρχιεπισκόπῳ πάσης Βουλγαρίας, παραστάς, κατὰ τοῦ τοιούτου ιερέως ἐνῆγε λέγων·

3 'Ως ὁ ἀποιχόμενος πενθερὸς αὐτοῦ, ιερεὺς ὁ Μόσχος, τοῦ εἰρημένου χωρίου ἔξαρχων καὶ τῇ ἀρχῇ βαρείᾳ χρόμενος καὶ τοὺς ἐκεῖσε κατοίκους πιέζων, φθάνει τρόπῳ τοιούτῳ καὶ τὸν πενθερὸν τοῦ διαληφθέντος Γερασίμου τὸν Δράζην συσφίγξας καὶ τόπον ἐκ γονικοῦ δικαίου ἐκείνῳ διαφέροντα κατασχὼν καὶ εἰς ἀμπελῶνα καταφυτεύσας. Ἐπειδὴ ὡφὲ ποτε καιροῦ δραξάμενος ὁ τοιοῦτος Δράζης ἐξελάλησε τὴν ἀδικίαν καὶ εἰς δικαστήριον τὸν ἀδικήσαντα εἴλικυσε, δίκαιος ἐγνώσθη λαβεῖν παρὰ τοῦ ἀντιδίκου αὐτοῦ τοῦ Μόσχου ἀνθέτερον τόπουν, ὃ δὴ καὶ ἔλαβε μετρηθέν πρὸ ὅστιτη τοῦ οἰκείου καὶ τούτῳ παραδοθέν· ἐνεμήθη δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τρισὶ ἔτεσιν, πλέον ἥ ἐλαττον.

'Αλλ' ὁ δυνάστης, τὴν ἀδικίαν ἀεὶ ἀσπαζόμενος, τοῖς κεκριμένοις οὐκ ἐφησύχασε, καιροῦ δὲ τυχὸν τῷ τούτου τρόπῳ προσήκοντος, ὅτε δηλονότι καὶ τῆς τοῦ Πολόγου χήρας ἡ Δρουγούβιτική κατεχόρευσεν ἔξουσία, τὸ ἀντιδοθέν, ὡς εἴσηπται, τόπιον μεθείλκυσεν αὐθίς εἰς ἐαυτόν. Ἐκείνου δὲ τοῦ πλεονέκτου πονηρῷ θανάτῳ τὴν ζωὴν ἐκμετρήσας, μετρηθεν εἰς τὸν ἐκείνου διάδοχον τὸν ἀναγεγραμμένον ιερέα Δόβρουν ἡ τοῦ τοιούτου τοπίου κατοχὴ καὶ νομή. Νῦν οὖν τῶν πραγμάτων εἰς τὸ καθεστὸς ἐπανελθόντων, νεύσει Θεοῦ, δικαιοῦσθαι ἔλεγεν οἰεσθαι ὁ Γεράσιμος εἰς τὸ ἐκνικῆσαι τόπιον. 'Αλλ' ὁ μὲν ταῦτα πρόσθετο.

4 'Ο ιερεὺς δὲ Δάρδρος, σαφῆς εἰδότς τὰ τοῦ πράγματος καὶ μὴ θέλων πιθανολογίας τισὶ καὶ ἀπάταις τὴν ἀλήθειαν κρύπτειν, τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους παρὰ τοῦ μοναχοῦ Γερασίμου προτεθέντα οὕτως ἔχειν καθωμαλόγει καὶ ὅτι ἡ γεγονή κρίσις μέσον τῶν πενθερῶν ἀμφοτέρων τὸν τοῦ Γερασίμου πενθερὸν ἐδικαιώσεν εἰς τὸ λαβεῖν παρὰ τὸ ἀντιδίκου αὐτοῦ τόπον ἀνθέτερον.

5 "Οτι τοίνυν ὁμαλῶς ἀμφοτέροις τοῖς μέρεσιν ἡ δίκη ἐχόρησε καὶ εὑρέθη ὁ μοναχὸς Γεράσιμος δίκην ἔχων εἰς τὴν τοῦ διαληφθέντος τοπίου κατάσχεσιν, ἐκρίθη παρὰ τῆς δεσποτικῆς θείας μεγαλειότητος, τὸν μὲν ιερέα Δόβρον παραχωρήσαι τοῦ τοιούτου τοπίου τῷ μοναχῷ, αὐτὸν δὲ ἀποσχέσθαι τοῦ λοιποῦ τοῦ μήτε τὸ τοιοῦτον τόπιον ὡς γονικῆς τινὶ δικαιώματι διαφέρον τούτῳ ἀνακαλεῖσθαι μήτε τῷ μοναχῷ Γερασίμῳ χάριν αὐτοῦ ἐπιφύεσθαι, οἷα μηδέν τι ἐν τούτῳ δίκαιον ἔχοντα.

'Επει δὲ ὁ ιερεὺς Δάρδρος ἐκ μέρους εἰς τὸ τοιοῦτον τόπιον ἐφύτευσε κλήματα, ὡς ἀρξάμενος <εἰς> ἀμπελῶνα τὸν ἀποκαταστῆσαι, οὐκ ὄφειλει οὖτος τὸ ἀπὸ τοῦδε ποιεῖσθαι λόγον τινὰ περὶ τῆς τοιαύτης φυτείας ὡς δῆθεν διαφερούσης τῷ κόπῳ αὐτοῦ. 'Επει γὰρ οὐκ ἐξ εὐλόγου, ἀλλ' ἐκ μεμολυσμένης αἰτίας τὸ τοιοῦτον κατέχων ἐτύγχανε τόπιον, ἄφα καὶ τὸ πόνημα τούτου σὺν αὐτῷ τῷ τοποθεσίᾳ<sup>5</sup> εἰς τὴν δικαιουμένην ἐν αὐτῷ δεσποτείαν καθυπαχθήσεται (καὶ νόμιμος γάρ ἐστι κανὸν διαγορεύων εἴκειν τὰ ἐπικείμενα τοῖς ὑποκειμένοις), ὅταν δηλαδὴ ἐπ' ἀλλοτρίοις τόποις πόνους εἴη κατβαλλόμενος.

#### No. 94

Оти, нештата кои, не со благослов, туку со скверна причина на почетокот од сопственоста се примени, со труд и упорност се враќаат кај господарите

1. Законот добро препорачува да останат неутврдени<sup>6</sup> сопственостите<sup>7</sup> добиени со скверна причина, бидејќи благочестиво посакува да не зазема неправдата простор, па

<sup>5</sup> Формата од оваа именка во машки род (како што е овде) не е евидентирана ниту во LSJ, ниту кај Lampe; кај нив именката ја среќаваме исклучиво во женски род: *τοποθεσία*, ἡ.

<sup>6</sup> Недефинирани докрај по однос на нивната припадност.

<sup>7</sup> T.e. bonorum possessiones, поседувањата на имотот.

силниците да ги тиранизираат немоќните. Е, таков, значи, предмет беше претресен денеска во владичкиот свет архиепископски суд.

**2.** Имено, еден човек, по потекло од Горен Полог, кој се подвизува во почитуваниот манастир на пресвета владичица наша Богородица во Ктеатово, монах Герасим, водејќи со себе друг човек, кој е оттаму по потекло, а кој живее во селото Ванисте, свештеник Добре, пристапи пред пресветиот наш владика, архиепископот на цела Бугарија, и почна да изнесува обвиненија против тој свештеник, велејќи, дека:

**3.** Додека починатиот дедо негов,<sup>8</sup> свештеникот Моше (Мосхо), управувал со споменатото село практикувајќи строга власт и угнетувајќи ги тамошните жители, стасал на таков начин да го притисне и дедото<sup>9</sup> на споменатиот Герасим, Дражда, да узурпира земјиште, од легална, прататковска сопственост, што на оној му припаѓало, и да го засади со лозје. Подоцна, кога, тој Дражда, начекал згоден момент, ја кажал неправдата и сторителот на неправдата го одвлечкал пред суд; му било праведно пресудено - да земе од противникот негов во спорот, од Моше (Мосхо), друго наместо тоа земјиште, коешто, откако било измерено во иста големина со неговото сопствено и откако му било предадено, навистина и го зел; а било тоа задржано во поседување<sup>10</sup> за време од три години, повеќе или помалку.

Но, силникот, кој секогаш ја милува неправдата, не се помирил со пресудата, туку, кога начекал згоден момент, што му одговарал на карактерот, очигледно кога и другувитската надмоќ заигра во триумф над земјата во Полог, даденото во замена, како беше кажано, земјиште, си го присвоил пак за себе. Но, откако оној саможивник го завршил животот со опачна смрт, сопственоста и поседувањето на тоа земјиште преминало во рацете на неговиот наследник, споменатиот свештеник Добре. Но сега, откако, со божја наклоност, работите се вратија на свое место<sup>11</sup>, Герасим вели дека мисли оти е оправдано да му го преземе земјиштето. Ете, овој тоа го изложи.

**4.** А свештеникот Добре, кој јасно ги знаеше нештата во врска со оваа работа и не сакаше со некакви софизми и лукавштини да ја прикрива вистината, се согласи дека е така, од почеток до крај, сето како што беше изложен од монахот Герасим и дека судењето што се случило меѓу двајцата нивни дедовци, му дало право на дедото на Герасим да земе од неговиот противник во спорот друго наместо тоа земјиште.

**5.** Е сега, оти на обете страни правдата лесно се постигна и се најде дека монахот Герасим има право за поседување на споменатото земјиште, од страна на светото владичко величие беше пресудено следното: свештеникот Добре да отстапи од земјиштето на монахот, а самиот тој<sup>12</sup> во иднина да се откаже да се повикува на тоа земјиште, како да му припаѓа<sup>13</sup>, како на некој легален наследник, и, да не го напаѓа монахот Герасим заради него,<sup>14</sup> зашто во тоа нема ништо праведно.

---

<sup>8</sup> Тест на Добре.

<sup>9</sup> Тестот.

<sup>10</sup> Од страна на Дражда.

<sup>11</sup> Т.е. се смирија, се средија.

<sup>12</sup> Добре.

<sup>13</sup> А, всушност, не му припаѓа.

<sup>14</sup> Заради дедото Моше (Мосхо).

А бидејќи свештеникот Добре на еден дел од тоа земјиште беше засадил младици, кога почнал лозје да го прави, тој не треба отсега да се впушта во некаква расправа за тој насад, како, божем, му припаѓа на неговата мака и труд. Та, бидејќи не со благослов, туку со скверна причина се случило да го поседува тоа земјиште, тогаш, и трудот негов, заедно со распоредот на земјиштето, има да се потчини на пресуденото сопственичко право врз него (та и законски е бидејќи канонот повела *наложението нешта да им се описатай на подложниите*), кога веќе, очигледно, врз туѓи земјишта тој маки си положувал.

Овој синодален акт, и покрај тоа што е со правничка содржина, понудува извонредно значајни информации за минатото на Полог во првите децении на XIII век. Анализата на истиот разоткрива некои аспекти од правната, политичката, црковната, административно-судската и социо-економската историја на Областа-погледнати низ призмата на Горнополошкото село Ванисте-Баница (*ἐν τῷ χωρίῳ Βανίστη*)<sup>15</sup>, предочувајќи нý на тој начин податоци преку кои може да се проникне во битисувањето на полошкото население. Преку овие добиени сознанија, компарирали со одделни лексички фрази употребени во самите документи, возможно е да се одреди 1216/1217 година, кога Димитриј Хоматијан дошол на постот Охридски архиепископ, како terminus post quem за настанувањето на овој протокол, на што, во продолжение најпрво се осврнуваме.

Документот до неодамна во историографијата се датираше во временскиот период 1214-1217 година, при што, како репер се земало времето по смртта на благородникот Стрез, а пред доаѓањето на Димитриј Хоматијан на чело на Охридската архиепископија. Имено, уште Д.Ангелов, без да даде некое обrazложение, сметал дека протоколот настанал пред 1215 година<sup>16</sup>. Подетално на неговото датирање се осврнале Ф.Баришиќ и Б.Ферјанчиќ, кои, анализирајќи го концептот на документот и негово компарирање со неколку други акти од Хоматијановата збирка, дошли до заклучок дека истиот

<sup>15</sup> На тоа дека под лексемата “Βανίστη” се крие горнополошкото село Баница укажа уште Р.М.Грујић, Полошко-тетовска епархија, 45. Сп. и Ф.Баришић-Б.Ферјанчић, Вести, 47 и бел. 24; Т.Томоски, Записи за Другувитите, Македонија, 482.

<sup>16</sup> Д.Ангелов, Принос, 38. Во поново време и М.Бошкоски, Имињата Македонија и Македонци, 148.

најверојатно настанал пред 1217 година, односно во периодот додека Хоматијан се уште бил на постот охридски хартофилакс<sup>17</sup>.

Но, во неодамнешното критичко издание на Хоматијановата збирка, приредено од страна на Г.Принцинг, авторот го датира овој синодален акт во времето на архиепископувањето на Димитриј Хоматијан<sup>18</sup>. Нашиот придонес кон датирањето на овој документ, согласно направените анализи на истиот, оди во насока на поткрепување на исказаното мислење на Г.Принцинг со понудување дополнителни аргументи. Тоа го постигнуваме најпрво преку разгледување на употребената фраза за личноста која претседавала со синодалниот суд, а потоа, нејзино компарирање со таквите формулатии во еден од двата други документи кои се однесуваат на Полог, имено синодалниот протокол №. 103, за кој, исто така сметаме дека настанал по 1216/1217 година<sup>19</sup>.

Во почетниот прв параграф на документот №. 94 запишана е формулатија според која обвинението било изнесено “παρὰ τῷ δεσποτικῷ ἀρχιεπισκοπικῷ θείῳ δικαιοτηρίῳ”<sup>20</sup> (пред владичкиот свет архиепископски суд). Неспоменувањето на архиепископот, наспроти наведувањето на архиепископскиот суд, би можело да се сфати и како разгледување на тужбата од страна на синодалниот суд со кој не претседавал архиепископот, туку некоја од него овластена личност, најверојатно хартофилакс. Но, во натамошниот текст на синодалниот протокол на два пати има експлицитно сведоштво дека во донесувањето на пресудата учествувал архиепископот: во првиот случај, во вториот параграф кога се наведува дека монахот Герасим “τῷ παναγιωτάτῳ ἡμῖν δεσπότῃ, τῷ ἀρχιεπισκόπῳ πάσης Βουλγαρίας” (откако пристапи пред пресветиот наш владика, архиепископот на цела Бугарија) го обвинил свештеникот Добре; вториот случај, во петтиот параграф кога се

<sup>17</sup> Ф.Баришић-Б.Ферјанчић, Вести, 47 и бел. 23.

<sup>18</sup> Ponemata diaphora, 192\*-193\*, 289\*, каде Г.Принцинг посочува дека документот настанал набргу по 1219/1220 година.

<sup>19</sup> В.Софрониевски-Б.Петровски, Документите №. 58 и №. 103, 217, 219.

<sup>20</sup> Ponemata diaphora, No. 94, 316, 7-8.

говори дека за монахот Герасим била изнајдена правдата “έκριθη παρὰ τῆς δεσποτικῆς θείας μεγαλειότητος” (беше одлучено од светото владичко величие)<sup>21</sup>.

Ваквите фрази упатуваат на тоа дека синодалниот суд сепак бил раководен лично од архиепископот. При утврдувањето на личноста која се крие зад функцијата охридски архиепископ пред кого е изнесена тужбата на монахот Герасим, со што ќе може да понудиме временски репер за настанување на овој синодален протокол, се послужуваме со формулациите за именувањето на телото пред кое биле изнесени обвиненијата во документот No. 103: најпрво се наведува дека призренецот Василиј-наречен Дobreшин, го изнел своето обвинение “τῷ παναγιωτάτῳ ἡμῖν δεσπότῃ καὶ αὐθέντῃ, τῷ ἀρχιεπισκόπῳ πάσης Βουλγαρίας”<sup>22</sup> (пред пресветиот наш владика и суверен, архиепископот на цела Бугарија); во вториот случај, се наведува дека исказите на сведоците и изнесените документи биле ценети од “τῆς δεσποτικῆς θείας μεγαλειότητος”<sup>23</sup> (светото владичко величие).

Забележлива е очигледната близкост на понудените формулации во двета синодални акта (разликата е единствено во тоа што во No. 103 нема споменување на судско тело, туку само неименувана личност-како и во No. 94), при што, во посочувањето на личноста пред која биле изнесени тужбите на полошките жители, употребени се безмалку идентични фрази (исклучок е додадената лексема суверен (*αὐθέντη*) кон архиепископската титула во документот No. 103, која воопшто не ја менува конструкцијата на самата фраза)<sup>24</sup>. Овој компаративен пристап, во комбинација со утврдениот terminus post quem 1216/1217 година за настанување на протоколот No. 103, ни

<sup>21</sup> Исто, No. 94: 316, 12-13; 317, 42. Според парцијалните истражувања на писмата од Хоматијановата збирка, изведени од страна на А.Поповиќ (Титуле Димитрија Хоматијана, 279-284), кој патем, воопшто не се осврнал на третираново писмо, ваквиот тип на формулации соодветствува на времето кога Хоматијан ја извршувал функцијата хартофилакс (н.д. 281).

<sup>22</sup> Исто, No. 103, 337, 3-4.

<sup>23</sup> Исто, No. 103, 337, 40.

<sup>24</sup> Различните мислења во историографијата околу временското утврдување на црковиата позиција на Хоматијан, согласно посочениве фрази, ги понудивме во В.Софрониевски-Б.Петровски, Документите No. 58 и No. 103, 201 (-202) бел. 1.

овозможува констатација, според која, архиепископот кој претседавал со синодалниот суд засведочен во актот №. 94, бил Димитриј Хоматијан.

Погледнато од правна перспектива, слично како актот №. 58 и ова синодално решение говори за врховната судска надлежност на охридскиот архиепископски суд во Полог<sup>25</sup>. Воедно, на тој начин ни е предложен црковниот аспект, кој, исто како и во синодалниот протокол №. 58, оди во насока на потврдување на јурисдикцијата на Охридската архиепископија врз Полог<sup>26</sup>, со самото тоа што Архиепископијата се огласила надлежна за решавање на недоразбирањата кои се појавувале помеѓу паствата во Областа.

Документот №. 94, имајќи како предмет имотно-правен спор од областа на граѓанското право, сведочи за тоа дека Охридската архиепископија донела извршна пресуда со прифаќање на барањата во тужбата со која монахот во манастирот Богородица во Ктеатово-Хтетово, Герасим, по потекло од Горен Полог, како наследник на имотот на својот тест Дражка побарувал од свештеникот Добре, кој бил од горнополошкото село Баница, да му се врати бесправно узурпираната од неговиот тест Моше (Мосхо) земјишна парцела. Од образложението се дознава дека всушност станува збор за обновување на имотен спор, кој, претходно, додека биле живи, се водел меѓу Дражка и Моше (Мосхо) за парцела земја, сопственост на тужителот, која била узурпирана од тужениот и дека била донесена пресуда во корист на подносителот на тужбата, по што, тужениот отстапил друга парцела бидејќи спорната веќе ја имал насадено со лозје. Најверојатно, за да му се одмазди, по околу три години, кога, со наметнување на властта на Другувитите во Полог тамошната политичка ситуација се изменила, Моше (Мосхо) ја запоседнал и таа парцела која останала во негово владение до крајот на животот, а по неговата смрт со истата располагал неговиот зет. Откако свештеникот Добре го потврдил исказот на монахот Герасим,

---

<sup>25</sup> Исто, 209-210.

<sup>26</sup> Исто, 210-211.

синодалниот суд донел одлука тужениот да ја врати оваа парцела на тужителот и покрај тоа што Добре веќе започнал на неа да сади лозје<sup>27</sup>.

Ваквата завршица на спорот, при што, донесената пресуда е врз основа на признанието на свештеникот Добре, со што, тој го признал тужбеното барање подигнато од монахот Герасим, се чини, во целост го оправдува отсъството на цитирани екскурси од одделни правни одредници во Василиките од страна на охридскиот архиепископски суд, кои, во документите No. 58 и No. 103 ги земавме како дополнителен респективен аргумент при одредувањето на terminus post/ante quem за нивното настанување<sup>28</sup>. Имено, признанието на тужбеното барање при оваа правна завршица, со што на тој начин лесно се стигнало до правдата (*όμαλῶς ἀμφοτέροις τοῖς μέρεσιν ἡ δίκη ἐχώρησε*), ја исклучува потребата од подетална базираност врз авторитетна правна подлога на образложенијата во донесувањето на конечната синодална одлука, задоволувајќи се само со генерално повикување на законот (Василиките), уште во почетокот на синодалниот акт и на канонот, во самата завршица на документот<sup>29</sup>.

Компарирањето на содржината од текстот на синодалниот протокол со модерните историски сознанија, овозможува реконструирање на политичката историја на Полог во првите две декади од XIII век.

Започнуваме со податокот забележан во вториот дел од третиот параграф, каде се образложува синодалната одлука, при што, се наведува дека покојниот Моше (Мосхо) го искористил периодот кога власта на Другувитите се наметнала врз областа Полог за да ја присвои противправно парцелата, која, претходно по судски пат му ја имал отстапено на Дража како замена за одземената од него земја-тогаш веќе лозје. Во историографијата токму фразата за “наметнување на власта на Другувитите во Полог”

<sup>27</sup> Парничењето го регистрираат и Ф.Баришиќ-Б.Ферјанчиќ, Вести, 47-48.

<sup>28</sup> В.Софрониевски-Б.Петровски, Документите No. 58 и No. 103, 208-209, 217.

<sup>29</sup> Еден од главните аргументи на Ф.Баришиќ и Б.Ферјанчиќ, (Вести, 48 бел. 23) при одредувањето на временастанувањето на одредени синодални протоколи од Хоматијановата збирка е токму повикување/неповикување на Василиките во образложенијата на судската одлука.

(τῆς τοῦ Πολόγου χώρας ἡ Δρουγούβιτικὴ κατεχόρευσεν ἐξουσία)<sup>30</sup> се доведува во врска со заземањето на Областа од страна на благородникот Стрез. Имено, според заклучоците од истражувањата на оваа проблематика до кои дошле еминентните Ф.Баришиќ и Б.Ферјанчиќ, посоченава Другувитска власт во Полог е идентична со “тиранијата на Другувитите” (τῆς Δρουγούβιτῶν τιραννίδος) во Верија (Бер), засведочена во синодалното решение на Охридската архиепископија означено како акт број 81 од времето на хартофилаксот Димитриј Хоматијан<sup>31</sup>. Наведениве истражувачи, аргументирано отфрлајќи ги дотогашните ставови во историографијата за поистоветување на посочениве изрази од охридските синодални акти број 94 и 81 со бугарската власт (ἡ Βουλγαριτικὴ ἐξουσία)<sup>32</sup>, претпоставуваат дека носител на “тиранијата на Другувитите” во Верија бил обласниот господар Стрез, кој своја власт имал наметнато и во Полог, во изворот засведочена како Другувитска власт<sup>33</sup>.

Во синодалниот акт №. 94 не се сретнуваат податоци преку кои би можело да се посочи времето на воспоставување на Стрезовата власт во Полог. Меѓутоа, согледувајќи ја воено-политичката ситуација на Балканот и Македонија во првата деценија на XIII век, согласно констатациите до кои дошла модерната историографија по одделни проблеми актуелни за овој временски период, се чини, истото може да се утврди. Имено, како резултат од превземениот воен поход во почетокот на летото 1203 година, бугарскиот владетел Калојан ги запоседнал византиските владенија на просторот запад-југозапад од Софија до Јужно Косово и Југозападна Македонија, освојувајќи ги градовите Скопје, Призрен, Охрид и Бер<sup>34</sup>. Иако во изворите нема

<sup>30</sup> Ponemata diaphora, No. 94, 316, 27-28. Нејасно е зошто П.Ников (Материяли, 8) овој дел го преведува како наметнување на Другувитската власт врз Горен Полог.

<sup>31</sup> Ф.Баришић-Б.Ферјанчић, Вести, 48. За синодалниот акт број 81, сп. Ponemata diaphora, No. 81, 274-283, а за употребенава фраза види стр. 276, 91. Без основа и осамено во науката е мислењето на Т.Живковиќ (Јужни Словени, 194-195 бел. 547) дека можеби оваа Хоматијанова фраза се однесува на бугарската држава во времето на Самоил.

<sup>32</sup> Д.Ангелов, Принос, 10, 12.

<sup>33</sup> Ф.Баришић-Б.Ферјанчић, Вести, 44-48. Нивните констатации се прифатени во модерната историографија, сп.: Р.Радић, Обласни господари, 230-231; К.Ачиевски, Пелагонија, 127 бел. 4; Т.Томоски, Записи за Другувитите, Македонија, 481-483.

<sup>34</sup> Од научната литература која се занимавала со ова прашање ги издвојуваме: К.Јиречек, Историја Срба I, 164 (заземени биле Призрен, Скопје, Охрид и Бер); В.Златарски, История

експлицитна потврда дека при овие навлегувања на бугарските војски е освоен и Полог, заземањето на териториите во триаголникот Скопје<sup>35</sup>-Призрен<sup>36</sup>-Охрид, упатува на вбројување на Областа во рамките на новостекнатите бугарски територии<sup>37</sup>. Во составот на бугарската држава Полог останал до средината или втората половина на 1208 година, кога во Областа е регистриран нов управител. Имено, по смртта на Калојан во 1207 година, на бугарскиот трон се искачил Борил, по што, поради опасност од ликвидација, неговиот близок роднина Стрез-претендент за престолот<sup>38</sup>.

III, 172 (презел од К.Јиречек); К.Ачиевски, Македонија и Латинското царство, 27 (освоена Северна и голем дел од Западна Македонија со градовите Скопје, Охрид и Бер).

<sup>35</sup> За бугарската власт во Скопје во 1205 година индиректно известува Никита Хонијат, кој, наведувајќи ја мотивацијата на господарот на Солун, Бонифациј Монфератски за одмазда кон Калојан, ја посочува неговата интенција да нападне на Скопје, сп. Choniates, 620, 55-58. Во поновата македонска историографија истото го регистрираат: Т.Томоски, Скопје, 59-60; К.Ачиевски, Македонија и Латинското царство, 32; ИМН I, 472 (Б.Панов).

<sup>36</sup> Потврда на бугарската власт во регионите на Скопје и Призрен наоѓаме и во изворните информации кои ја засегнуваат духовната сфера, сп. В.Софрониевски-Б.Петровски, Документите No. 58 и No. 103, 211, бел. 27.

<sup>37</sup> Размислите за потпаѓањето на Полог под властта на Бугарите, се чини, можат изворно да се осилат со податокот за воспоставената бугарска власт во селото Корита ('Η ἐν τῷ χώρᾳ τῷν Κορυτᾶν) на Сува Гора, кое се наоѓало на самата граница на Скопската и Порошката област (селото припаѓа на Гостиварскиот крај, сп. V.Kravari, Villes et villages, 198). Станува збор за синодалното решение на Охридската архиепископија, означенено како акт број 52 од времето на хартофилаксот Димитриј Хоматијан, по тужба на извесна Болеслава од Корита за враќање на нејзиниот имот продаден од сестрата на нејзиниот маж Мирослава за време на Болеславиното отсуство од селото. Притоа, во синодалното решение се споменува дека Мирослава го продала спорниот имот во време кога бугарската власт ги зазела ромејските области (Τῆς ἔξουσίας δὲ τῷν Βουλγάρων τῷν Ῥωμαϊκῶν χορῶν δραζαμένης), како и тоа дека по враќањето на Болеслава во селото, таа протестирала за ова пред тамошниот бугарски управител (τῷ τῷν Βουλγάρων ἀρχηγῷ) и барала имотот да ѝ биде вратен (Ponemata diaphora, No. 52, 190-193. За овој документ и неговиот превод, сп. и: П.Никовъ Материяли, 6, 9-11;

Ив.Сн<sup>1</sup>гаровъ, Брачното право II, 168-170. Види и Ф.Баришић-Б.Ферјанчић, Вести, 46 бел. 20. Датирајќи го овој синодален акт Д.Ангелов (Принос, 9, 13) погрешно го фиксира воспоставувањето на Калојановата власт во Македонија во 1205 година).

На промената на властта во Полог, се чини, упатуваат и дел од материјалните докази. Имено, откринетото депо од локалитетот Леска, јужно од сидините на Лешок, каде се пронајдени монети од императорите Мануил I Комнин (92 монети), Андроник I (3 монети), Исак II Ангел (76 монети) и Алексиј III Ангел (79 монети), сведочи за прекината византиска монетарна циркулација во Полог во 1203 година (Б.Алексова, Средновековни наоѓалишта, 222). Тезаврирањето на монетите упатува на претстојна опасност за населението во Полог, така што нивното депонирање би можело да се поврзе со бугарското настапување во Областа во рамките на Калојановиот поход преземен летото 1203 година.

<sup>38</sup> За степенот на нивната роднинска поврзаност во научната литература се уште се спори, сп. Р.Радић, Обласни господари, 224 бел. 3, кој ги дава постоечките мислења во историографијата за нивните роднински односи.

пребегнал кај српскиот велики жупан Стефан, со чија помош набргу ќе успее да завладее во поголем дел од Македонија<sup>39</sup>.

Погоден момент за воена пенетрација се појавил веќе од мај 1208 година кога започнале бугарско-латинските вооружени судири, кои кулминирале со катастрофален пораз на бугарскиот цар Борил во битката кај Филипопол во август истата година<sup>40</sup>. Се чини, во овој временски период, поради зафатеноста на Борил со Лatinите или пак најдоцна есента 1208 година заради нездоволството на управниците на тврдините во Македонија поради бугарските воени неуспеси, треба да се датира походот на Стрез и војските на жупанот Стефан во Македонија<sup>41</sup>. Во оваа воена акција биле завземени териториите по горниот и среден тек на Вардар, при што, најверојатно во тие денови бил освоен и Полог, по што, откако завладеал со поголем дел од Македонија Стрез го избрал за свое седиште реномираниот Просек<sup>42</sup>.

Евентуалното претходно воено насочување кон Македонија би требало да се отфрли поради очекувана реакција на Борил, при што, заместо походот против Лatinите во мај, би била изведена бугарска експедиција на запад за отстранување на Стрез и војските на великиот жупан Стефан од Македонија, за што во изворите нема известувања<sup>43</sup>. Исто така, ниту некое

<sup>39</sup> Иако српските житија известуваат за побратимување на Стефан и Стрез (сп.: Теодосиј, Живот Светога Саве, 162-164, 166; Доментијан, Живот Светога Саве, 104), во поновата историографија речиси е општотрифатено мислењето дека благонаклониот став на српскиот жупан кон Стрез за своја позадина имал политички мотиви, сп.: Е.Савчева, Стрез, 75-76, 78; Р.Радић, Обласни господари, 225 и бел. 10; И.Божилов-В.Гузелев, Средновековна България I, 470.

<sup>40</sup> За овие воени дејствија, подетално кај: А.Данчева-Василева, България и Latinската империја, 82-87; В.Златарски, История III, 274-277.

<sup>41</sup> За прифатливоста на хронолошката рамка мај-есен 1208 година за овој поход, види В.Софрониевски-Б.Петровски, Документите No. 58 и No. 103, 211, бел. 28.

<sup>42</sup> Според известувањата на Стефан Првовенчаниот понудени во биографијата за неговиот татко, последниот одзел, по што му предал на Стрез половина од Бугарското царство и го зацврстил во Просек, сп. Стефан Првовенчани, Живот Стефана Немање, 64. Кај Теодосие, пак, стои дека Стефан најпрво го вовел Стрез во Просек, па дури потоа последниот зазел и други градови, сп. Теодосиј, Живот Светога Саве, 163. За Просек види кај Choniates, 502, 12-503, 35. Спореди и: Е.Савчева, Стрез, 77; Р.Радић, Обласни господари, 198 бел. 17.

<sup>43</sup> К.Ачиевски, Пелагонија, 127-128. Единствените територии кои отпаднале од бугарската држава сосема набргу по смртта на Калојан додека Борил сеуште не бил зацврстен на Тновскиот престол, биле Белградско-браницевската (заземена од Унгарците) и Ниш и Нишката област (заземена од Србите), сп. История на България 3, 148 (Б.Примов). Не

подоцнежно навлегување на Стрез и проширување на неговата власт во полошката област не би можело да се прифати како реално од најмалку три причини. Најпрво, навлегувањето во Македонија во периодот мај-август или есента 1208 година е извршено со поддршка на Србите, но од натамошниот тек на настаните се дознава дека набргу потоа, веќе во почетокот на 1209 година Стрез ги заладил своите односи со српскиот велики жупан. На тој начин, евентуален подоцнежен поход кон Полог во непосредна близина на српската граница, во новонастанатата историска консталација би бил ризичен и во најмала рака лишен од српска воена и логистичка поддршка. Потоа, во тој контекст треба да се погледне и помиривањето на Стрез и Борил, при што, првиот се откажал од претензиите кон бугарскиот трон, а вториот му ги признал на првиот областите во кои тој имал воспоствено власт односно го признал за независен владетел. Токму ова зближување ќе доведе до споменатиот раскин на односите со српскиот жупан Стефан<sup>44</sup>. Исто така, не треба да се превиди насоченоста на Стрез кон југ и неговите интенции за проширување на својата власт за сметка на Солунското кралство, кое нешто ќе го доведе до склучување сојуз со непријателот на Латините, епирскиот владетел Михаил I Ангел и нивни натамошни заеднички акции веќе од првата половина на 1210 година<sup>45</sup>.

Во поглед на одредувањето на времетраење на Стрезовата присутност во Полог, и покрај различните мислења во историографијата деталните анализи на податоците понудени во синодалниот протокол №. 94 покажуваат

може да се прифати мислењето на М.Благојевиќ (Србија у доба Немањића, 61) дека по смртта на Калојан великиот жупан Стефан, покрај Ниш и Нишката област, кон својата држава ги припоил уште и областите во Северна Македонија со Горен и Долен Полог.

<sup>44</sup> Алуђирање на овие активности на Стрез има кај: Теодосиј, Живот Светога Саве, 164 ((Стрез б.н.) стана клетвопрестапник); Стефан Првовенчани, Живот Стефана Немање, 64 (се одметна возљубениот); Доментијан, Живот Светога Саве, 104 (се одметна (Стрез б.н.) од него (жупанот Стефан б.н.)). Од литературата, подетално: И.Божилов, Фамилијата на Асеневци, бр. 12, 99; Р.Радић, Обласни господари, 227-228; ИСН I, 298 (Б.Ферјанчиќ). Сп. и Е.Савчева, Стрез, 82, која смета дека Стрез, откако ги раскинал односите со српскиот жупан, се приклонил кон Борил.

<sup>45</sup> D.M.Nicol, Despotate, 34; Р.Радић, Обласни господари, 229; К.Ачиевски, Пелагонија, 128. Според П.Мутафчиев (Влад1телит1, 255-256), Е.Савчева (Стрез, 82), И.Божилов (Фамилијата на Асеневци, 99) и J.Fine (Late medieval Balkans, 98) воените активности на Стрез и Михаил I Ангел против Солунското кралство започнале во 1209 година.

дека неговата власт во Областа<sup>46</sup> се задржала сè до Стрезовата насилна смрт во 1214 година<sup>47</sup>, кога, како дел од антисрпската коалиција<sup>48</sup>, се случила негова ликвидација од страна на приврзаниците на српскиот велики жупан<sup>49</sup>.

Имено, компарирајќи дел од вестите во третираниов документ со воено-политичката консталација на Балканот и Македонија во средината на втората деценија на XIII век, во науката се правени обидите да се утврди местото каде се одиграл чинот на убиство на Стрез, меѓутоа, поради

<sup>46</sup> За присуството на Стрез во Полог, се чини, сведоштво наоѓаме и во микротопонимијата во Областа. Имено, локалитетот кој се наоѓа на околу три километри североисточно од селото Јегуновце, каде постојат материјални остатоци, е познат како Стрезово Кале. Истиот се наоѓа на месноста Градиште, која лежи на ридот висок 460 м.н.в десно од реката Вардар при нејзиниот влез во Дервенската Клисура. Според археолошките истражувања на овој локалитет забележани се остатоци од утврдена населба која егзистирала во антиката, римскиот, доцноримскиот-рановизантискиот и средновековниот период (Х-ХIII век, при што единствен наод од XIII век е една византиска монета-бакарен скифат). Самата тврдина има стратешко значење бидејќи го контролира патот кој од Полог одел за Скопје, а воедно, претставувајќи воен пункт во северниот дел на Полог, ја штити Областа од упади превземени од север преку Вратничкиот премин. За материјалните докази види: Б.Алексова, Средновековни наоѓалишта, 227-230; И.Микулчиќ, Средновековни градови, 324-326; Археолошка карта II, 422; В.Лилчиќ, Северо-Западна Македонија, 58 (види и стр. 62, 64); Т.Томоски, Градови во Полог, Македонија, 137-139 (истото и во Тетово и Тетовско, 74-76).

Од постарата историографска литература спореди: П.Мутафчиевъ, Влад1телит1, 280, кој исказал мислење дека можеби тука се издигала некоја од граничните Стрезови крепости; А.М.Селищев, Полог, 49, 63, 76; Р.М.Грујић, Порошко-Тетовска епархија, 40 и бел. 20.

Со резервираност, каква што има науката кон народните преданија, кон ова ги придодаваме и кажувањата на Ѓорче Петров за легендата според која калето го изградил “Стрезъ војвода”, а самиот автор таму регистрирал остатоци од урнатини кои заедно со околните места биле нарекувани “Стрезо кале”, поистоветувајќи го војводата со третираниов од нас Стрез, сп. Материали, 254. Од него преземал и И.Снегаров, Охридската архиепископија I, 254.

<sup>47</sup> Оваа година за Стрезовата смрт во поновата научна литература е широко прифатена (ИМН I, 476-477 (Б.Панов); И.Божилов-В.Гюзелев, Средновековна България I, 474; К.Ачиевски, Пелагонија, 132; Р.Радић, Обласни господари, 234; Ф.Баришић-Б.Ферјанчић, Вести, 54), наспроти размислите дека убиството се случило во 1215 година (К.Јиречек, Историја Срба I, 167; Т.Томоски, Скопје, 60), или пак, дури порано, во 1211/1212 година (за нив види во ИСН I, 299 и бел. 7 (Б.Ферјанчић)), кои современата историографија убедливо ги разобличува (сп. Е.Савчева, Стрез, 86; Ф.Баришић-Б.Ферјанчић, Вести, 54 бел. 41).

<sup>48</sup> За дејанијата на здружената бугарско-латинска војска, очекуваната воена поддршка од Стрез, како и активностите на Епирците, подетално кај: Р.Радић, Обласни господари, 233-234; Е.Савчева, Стрез, 84-86; А.Данчева-Василева, България и Латинската империја, 108-109; J.Fine, Late medieval Balkans, 103.

<sup>49</sup> Убиството на Стрез го забележуваат српските житија: Теодосиј, Живот Светога Саве, 168, според кој едно момче по заповед на Сава со нож му го распарало стомакот на Стрез; Стефан Првовенчани, Живот Стефана Немање, 65, забележал дека Св.Симеон го пронизал Стрез, кој умрел со чудна смрт; Доментијан, Живот Светога Саве, 107, посочил дека за смртта на Стрез бил виновен божји ангел кој го прободел со невидливо копје. Во “Житие на кнез Стреган”, настанато најверојатно во XVIII век, за смртта на Стрез експлицитно се наведува годината 1215-та, кога Крез (Стрез) бил прободен во стомакот од страна на Сава, сп. П.Мутафчиевъ, Влад1телит1, 270-271.

неодреденоста на податоците во изворниот материјал, ставовите за попрецизна локација се подлежни на релативизација. Така, во основа на утврдувањето на местото каде се одиграла Стрезовата ликвидација лежи недоволно аргументираната констатација дека Полог бил од поодамна во српски раце<sup>50</sup>. Оттука, се претпоставува дека наведената кај Димитриј Хоматијан “наметната власт на Другувитите во Полог” всушност го означувала токму военото навлегување на Стрез во Полог во екот на антисрпската коалициона воена кампања, по што, темелено на оваа претпоставка, се изнесува заклучок дека убиството на Стрез се случило во малку пред тоа освоениот од Стрез српски Полог<sup>51</sup>.

Но, фразата за “наметнатата власт на Другувитите во Полог” не може да се поистовети со воен поход, бидејќи нејзината суштина претпоставува подолготрајна ситуација, исто онаква каква што била посочената “тиранија на Другувитите” во Верија (Бер). Зачудува како дел од истражувачите во случајот со Верија донесуваат таков заклучок<sup>52</sup>, додека пак за состојбата со власта на Другувитите во Полог, истите дошле до спротивна констатација, иако во еден момент, спорејќи со ставот за поистоветување на Хоматијановата “власт на Другувитите” со проширената јурисдикција на Другувитскиот Веријски епископ и во Полог<sup>53</sup>, дури наведуваат дека изразите

<sup>50</sup> Ф.Баришић-Б.Ферјанчић, Вести, 54.

<sup>51</sup> Ф.Баришић-Б.Ферјанчић, Вести, 54-55. Исто мислење застапува и J.Fine, Late medieval Balkans, 103.

<sup>52</sup> Ф.Баришић-Б.Ферјанчић, Вести, 48.

<sup>53</sup> I.Dujčev, Dragvista-Dragovitia, 219-220, кој не наведува дека ваков став пред него искажал Р.М.Грујић, Полошко-Тетовска Епархија, 52-53. Во историографијата постојат различни толкувања на посочениов Хоматијанов екскурс: А.М.Селишчев (Полог, 74) сметал дека се работи за племенска припадност на Положаните кон Другувитите; Р.М.Грујиќ (Полошко-Тетовска Епархија, 52-53), поаѓајќи од изворите кои говорат за еретичка Другувитска црква, заклучил дека станувало збор не за племенска, туку за верска припадност на Положаните кон Другувитите; Д.Драгојловиќ (Еретичката црква, 166), пак, недоволно одредено наведува дека Другувитија ја опфаќала Западна Македонија, а исто така е непрецизен и прилоцирањето на “силата на Другувитите” (б.а.) на среден Вардар, иако се повикува на Хоматијановиот документ во кој се говори за власта на Другувитите во Полог (Д.Д. н.д. 166 бел. 51), за кој е очигледно дека се наоѓа во горното течение на Вардар; М.Бошкоски (Имињата Македонија и Македонци, 146, 149-150) смета дека словенското племе Драгувити во XIII век се распоредило во поголем дел од Македонија, од Бер до Полог и Скопската област. Се чини, најблизу до истината е мислењето дека станува збор за наметнување на веќе афирмираното народносно име на Другувитите, сп. Т.Томоски, Записи за Другувитите, Македонија, 481-483.

“ἡ Δρουγούβιτική ἔξουσία” и “τῆς Δρουγούβιτῶν τιραννίδος” означуваат само и единствено политичка сила или власт<sup>54</sup>.

Против размислите за Стрезова контрола во Полог само за време на неговиот поход преземен во рамките на посочената антисрпска коалиција во 1214 година говорат и податоците за преземените противправни активности на свештеникот Моше (Мосх) во времето на власта на Другувитите во Полог, засведочени во посочениот охридски архиепископски синодален акт број 94. Благодарение на истите, дознаваме дека Моше (Мосх) незаконски ја запоседнал претходно отстапената земјишна парцела. Тој останал уживател на оваа парцела сè до својата смрт, кога истата ја наследил неговиот зет Добре, најверојатно откако се извршила распределба на оставината меѓу роднините на покојниот, по што и тој продолжил да се користи со нејзиниот бенефит, насадувајќи ја со лозје. Информациите од наведениот документ сведочат дека за целото тоа време во Полог постоела (била наметната) власта на Другувитите. Тужбата со која монахот Герасим, во името на својот тест Дража, барал да му се врати земјишната парцела и покрај тоа што Добре веќе бил насадил дел од неа со лозје, е поднесена дури откако ситуацијата на теренот се изменила, односно набргу откако се воспоставила епирската власт во Областа (*Nῦν οὖν τῶν πραγμάτων εἰς τὸ καθεστός ἐπανελθόντων, νεύσει Θεοῦ*)<sup>55</sup>. Токму поради фактот што се востановила претходно постоечката (византиска) состојба во Полог, власта на Другувитите, односно на Стрез, во Областа, во овој синодален документ била перцепирана како привремена, поточно времено наметната во одреден период независно од неговата временска должина.

Сознанијата за политичката историја на Полог во првите две децении од XIII век, компарирани со изврните податоци содржени во овој синодален акт ни овозможуваат приближно утврдување на времето на Моше(сxo)вата узурпација на оспорената парцела, потоа, фиксирање на времето кога се

<sup>54</sup> Ф.Баришић-Б.Ферјанчић, Вести, 48.

<sup>55</sup> Ponemata diaphora, No. 94, 316, 31-32. Р.Радић, Обласни господари, 231 бел. 42, иако мошне претпазливо, луцидно допушта дека Стрезовата власт во Полог морала да потрае извесно

случило првото парничење меѓу Дража и Моше (Мосхо), како и првичното Моше(сxo)во бесправно запоседнување на земјата на Дража. Така, имајќи го во предвид податокот понуден во овој документ за тоа дека вратената парцела Моше (Мосхо) бесправно ја запоседнал во времето кога врз Полог се наметнала власта на Стрез во временскиот интервал мај-есен 1208 година, произлегува дека тој настан се одиграл во крајот на истата или половината од наредната 1209 година. Оваа хронолошка одрединца понатаму ни овозможува приближно да го утвдиме и парничењето меѓу Дража и Моше (Мосхо). Имено, согласно изворните информации за тоа дека Моше(сxo)вата узурпација на оспорената парцела пред синодалниот суд била извршена по околу три години од донесеното судска одлука (*ἐλαβε μετρηθὲν πρὸς ἵστητα τοῦ οἰκείου καὶ τούτῳ παραδοθέν· ἐνεμήθη δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τρισὶν ἔτεσιν, πλέον ἢ ἐλαττον*), односно во времето кога во Областа своја контрола воспоставил Стрез, произлегува дека првото парничење најверојатно се одиграло пред локалните судски власти околу 1205/1206 година. Посочениве години воедно претставуваат и terminus ante quem за датирањето на првичната Моше(сxo)ва узурпација на Дражиновата земја, предмет на првото парничење.

Вестите понудени во овој документ ги посочуваат разните самоволија на свештеникот Моше (Мосхо), кој, злоупотребувајќи ја својата положба на управител (*ἐξάρχων*)<sup>56</sup> во селото Баница, се стекнувал со противправна персонална имотна корист<sup>57</sup>. Имено, според изворните податоци, спроведувајќи строга власт во селото, Моше (Мосхо) на многумина им нанел неправди (*τῇ ἀρχῇ βαρείᾳ χρόμενος καὶ τοὺς ἐκεῖσε κατοίκους πιέζων*)<sup>58</sup>, вклучително и засведоченото одземање земја на Дража. Неговите незаконски дејанија

време како би можеле да се одиграат случувањата наведени во имотниот спор понудени во Хоматијановиот акт No. 94.

<sup>56</sup> Изразот “*ἐξάρχων*” од П.Ников (Материјали, 8) е преведен како “управляващъ”, кај Ф.Баришиќ-Б.Ферјанчиќ (Вести, 47) “службујући”, Г.Принцинг (Ponemata diaphora, 192\*) “vorstand (управител)”. Единствено М.Бошкоски (Имињата Македонија и Македонци, 148) го преведува како “црковна служба”.

<sup>57</sup> Истото го регистрира и Д.Ангелов, Принос, 21, 38. Посочуваме дека авторот, прилоцирањето на селото Баница погрешно наведува постоење на град Горен Полог (н.д. 21).

<sup>58</sup> Ponemata diaphora, No. 94, 316, 16-17.

особено се засилиле по наметнувањето на власта на Стрез во Полог<sup>59</sup>. Така, ако претходно Моше (Мосхо) со пресуда бил задолжен да му даде за одземената Дражинова парцела друго соодветно парче земја, во посочениов период и тоа што го дал бесправно си го земал назад без да сноси било какви правни консеквенции заради ваквата преземена негова активност. Последново очигледно сведочи за неговата близкост со првите луѓе на локалната власт во Полог во времето на Стрезовата управа со Областа и нивната толерантност кон Моше(сxo)вите постапки, дотолку повеќе што посочената парцела тој ја задржал до крајот на својот живот и дури ја оставил во наследство, односно, најверојатно ја дал како мираз на својата ќерка која се омажила за тужениот свештеник Добре.

Ословувањето на Моше (Мосхо) како управител на селото Баница, од една страна, како и информациите за постоење на селани-олицетворени воликот на Дража-ситни земјосопственици кои слободно располагаат со своите имоти и имаат полна правна слобода, од друга страна, во научната литература е протолкувано како сведоштво за постоење слободна селска општина. Во неа селаните се управувале од месни лица, во случајов свештеникот Моше (Мосхо), и во финансиско-административен поглед биле директно потчинети на органите на централната власт<sup>60</sup>.

Понудените вести за недобронамерните постапки на Моше (Мосхо) и консеквенциите од истите кои првично резултирале со изрекување судска пресуда против ваквите активности, сведочат за постоење на локален судско-административен апарат во Полог, со што, продолжувала византиската правна традиција во Областа<sup>61</sup>. Имено, во три наврати имаме експлицитно

<sup>59</sup> Моше(сxo)вите злоупотреби ги регистрираат и Ф.Баришић-Б.Ферјанчић, Вести, 47-48.

<sup>60</sup> Д.Ангелов, Принос, 10, 19, 21-22, 39. Авторот, врз база на малубројните свидетелства за зависни луѓе во синодалните акти од Хоматијановата збирка, изнесува констатација дека во првите децении на XIII век слободните селани биле далеку побројни (иако и за нив нема многу сведоштва б.н.) од зависното население (н.д., 34).

<sup>61</sup> Во своите анализи за традицијата на византиското право во Скопската област во XIII век, А.Соловјев (Срби и византиско право, 37-38, 42) изнел претпоставка дека населението кое живеело по градовите било навикнато во брачните, наследните и приватно-правните парници да им се обраќа на византиските судови и да се служат со поими од византиското право во своите социјални и економски односи. Примерот со свештеникот Моше (Мосхо) и Дража од селото Баница во Горен Полог претставува сведоштво дека византиското право било

наведување на суд и судска парница (*εἰς δίκαιοτήριον τὸν ἀδικήσαντα εἴλκυσε, δίκαιος ἐγνώσθη;*  
*τοῖς κεκριμένοις οὐκ ἐφῆσύχασε; ὅτι ἡ γεγονοῦντα κρίσις μέσον τῶν πενθερῶν ἀμφοτέρων)*<sup>62</sup>, од каде се согледува постоење на локален суд и судски власти во Полог. Исто така, информацијата дека по донесената пресуда се излегло на терен за да му се даде во замена соодветна парцела на Дража (*ἔλαβε μετρηθὲν πρὸς ἵστητα τοῦ οἰκείου*)<sup>63</sup>, говори за постоењето на административни службеници со катастарски функции кои дејствуваат по наредба на судот, согласно судската одлука.

Во синодалниот протокол №. 94 постојат податоци за стопанската историја кои сведочат за практикување на земјоделие и лозарство во Полог. Притоа, лозовите насади биле повеќе ценети од земјоделските парцели, така што, кога се имало услови за тоа населението ја засадувало земјата со винова лоза, зголемувајќи ѝ ја на тој начин нејзината вредност. Во посочениов документ на два пати имаме еклатантна потврда за тоа. Така, според понудените изворни вести, откако Моше (Мосх) одзел парцела земја од Дража, истата ја засадил со винова лоза (*ἀμπελῶνα καταφυτεύσας*). Меѓутоа, согласно донесената пресуда по тужбата на Дража, тој требало да ја врати земјата, но бидејќи веќе ја бил засадил со лозје и со тоа несомнено ѝ ја зголемил цената и очекуваниот бенефит од неа, најверојатно по негов предлог-прифатено од синодалниот суд, било наложено наместо таа парцела да даде друго соодветно парче земјоделска земја (*ἀνθέτερον τόπιον*). Понатаму, Моше (Мосх) незаконски ја запоседнал и оваа дадена земјишна парцела, а по неговата смрт, добивајќи ја во мираз, зетот Добре постапил исто како што неговиот тест направил со претходно одземената парцела, насадувајќи ја на еден дел со винова лоза (*ἐκ μέρους εἰς τὸ τοιοῦτον τόπιον ἐφύτευσε κλήματα, ὡς ἀρξάμενος <εἰς> ἀμπελῶνα τοῦτο ἀπο-*

реципирало не само во градските, туку и во руралните области во Северозападна Македонија.

<sup>62</sup> Ponemata diaphora, No. 94, 316: 20-21; 25-26; 37.

<sup>63</sup> Исто, No. 94, 316, 22-23.

*αταστῆσαι*)<sup>64</sup>. Но, овој пат синодалниот суд наложил да му се врати на тужителот Герасим токму оспорената земјишна парцела и покрај тоа што Добре на неа веќе бил засадил лозје.

#### РЕФЕРЕНЦИ:

##### I. ИЗВОРИ

1. **Доментијан, Живот Светога Саве**-----Доментијан, Живот Светога Саве и Живот Светога Симеона, Приредила Радмила Маринковић, превод Лазар Мирковић, Београд 1988.
2. **П.Ников, Материяли**-----Ников П., Материяли за средноковната историја на България, ГСУ ИФ кн. XVIII, 7, София 1922.
3. **J.B.Pitra, Analecta Sacra VI**----Pitra J.B., Analecta sacra et classica Spicilegio Solesmensi parata VI, Juris ecclesiastici Graecorum selecta paralipomena, Parisiis-Romae 1891.
4. **Ponemata diaphora**-----Demetrii Chomateni Ponemata diaphora. Corpus Fontium Historiae Byzantinae, Volumen XXXVIII, Series Berolinensis, Ediderunt H.-G.Beck, A.Kambylis, R.Keydell. Recensuit Günter Prinzing, Berolini et Novi Eboraci MMII.
5. **Стефан Првовенчани, Живот Стефана Немање** -----Житије Симеона Немање од Стефана Првовенчанога, изд. Ђоровић В., Светосавски зборник, кн. 2, Београд 1939.
6. **Теодосиј, Живот Светога Саве**-----Теодосије, Живот Светога Саве. Житија, V/1, приредио Димитрије Богдановић, Београд 1988.
7. **Choniates**-----Nicetae Choniatae Historia, ed. A.van Dieten, Berolini 1975.

##### II. ЛИТЕРАТУРА

1. **Б.Алексова, Средновековни наоѓалишта**-----Алексова Б., Средновековни наоѓалишта во Полозите, Гласник на Институтот за национална историја, год. 3, бр.1, Скопје 1959.
2. **Д.Ангелов, Принос**-----Ангелов Д., Принос към народностните и поземелни отношения в Македония (Епирския Деспотат) през първата четвърт на XIII век (главно според документите на Охридската архиепископия), Известия на Камарата на народната култура, Том IV, №. 3, София 1947.
3. **Археолошка карта II**-----Археолошка карта на Република Македонија, Том II, Скопје 1996.
4. **К.Ачиевски, Македонија и Латинското царство**-----Ачиевски К., Македонија во првите години по формирањето на Латинското царство (1204-1207), ГЗФФ книга 8 (34), Скопје 1982.
5. **К.Ачиевски, Пелагонија**-----Ачиевски К., Пелагонија во средниот век (од доаѓањето на словените до паѓањето под турска власт), Скопје 1994.
6. **Ф.Баришић-Б.Ферјанчић, Вести**-----Баришић Ф.-Ферјанчић Б., Вести Димитрија Хоматијана Областа “власти Другувита”, Зборник Радова Византолошког Института књ. XX, Београд 1981.
7. **М.Благојевић, Србија у доба Немањића**-----Благојевић М., Србија у доба Немањића, Београд 1989.
8. **И.Божилов, Фамилијата на Асеневци**-----Божилов И., Фамилијата на Асеневци (1186-1460), генеалогија и просопографија, София 1994.
9. **И.Божилов-В.Гюзелев, Средновековна България**-----Божилов И.- Гюзелев В., История на средновековна България VII-XIV век. Том I, София 1999.
10. **М.Бошкоски, Имињата Македонија и Македонци**-----Бошкоски М., Имињата Македонија и Македонци во средновековните извори, Скопје 2003.

<sup>64</sup> Исто, No. 94, 316, 47-48.

11. **Р.М.Грујић, Полошко-Тетовска епархија-----**Грујић Р.М., Полошко-Тетовска епархија и манстир Лешак, Гласник Скопског научног друштва Књ. XII, Одељење друштвених наука 6, Скопље 1933.
12. **А.Данчева-Василева, България и Латинската империя-----**Данчева-Василева А., България и Латинската империя (1204-1261), София 1985.
13. **Д.Драгојловиќ, Еретичката црква-----**Драгојловиќ Д., Еретичката црква Дроговетија и македонските дрогувити, ГИНИ XIX/3, Скопје 1975.
14. **I.Dujčev, Dragvista-Dragovitia-----**Dujčev I., Dragvista-Dragovitia, REB 22, Paris 1964.
15. **Т.Живковић, Јужни Словени-----**Живковић Т., Јужни Словени под византијском влашћу (600-1025), Београд 2002.
16. **В.Златарски, История III-----**Златарски В., История на българската държава през средните векове, том 3, Второ българско царство/България при Асеневци (1187-1280), второ фототипно издание, София 1994.
17. **ИМИН I-----**Историја на македонскиот народ, Том први. Македонија од праисториското време до потпаѓањето под турска власт (1371 година), Скопје 2000.
18. **ИСН I-----**Историја српског народа, Прва књига (Од најстаријих времена до Мариначке битке 1371г.), Београд 1981.
19. **История на България, 3-----**История на България, Том Трети. Втора Българска Държава, София 1982.
20. **К.Јиречек, Историја Срба I-----**Јиречек К., Историја Срба. Прва књига до 1537 године (политичка историја), Београд 1952.
21. **V.Kravari, Villes et villages-----**Kravari V., Villes et villages de Macédoine occidentale, Paris 1989.
22. **Lampe-----**Lampe G.W.H., A Patristic Greek Lexicon, Oxford, 1961.
23. **В.Лилчиќ, Северо-Западна Македонија-----**Лилчиќ В., Научно-истражувачки проект Северо-Западна Македонија во доцната антика и средниот век, Македонско наследство I/2, Скопје 1996.
24. **LSJ-----**Liddell H.G., Scott R., Jones H.S., A Greek-English Lexicon, with a revised supplement, Oxford, 1996.
25. **Материали-----**Материали по изучванието на Македония (Горче Петров), София 1896.
26. **И.Микулчиќ, Средновековни градови-----**Микулчиќ И., Средновековни градови и тврдини во Македонија, Книга 5, Скопје 1996.
27. **П.Мутафчиев, Влад1телит1-----**Мутафчиев П., Влад1телит1 на Проск1ъ. Страници изъ историията на Българит1 въ края на XII и началото на XIII в1къ, Сборникъ на БАН, кн. I, клонъ историко-филологиченъ и фолклоренъ, 1, София 1913.
28. **D.M.Nicol, Despotate-----**Nicol D.M., The Despotate of Epiros, Oxford 1957.
29. **А.Поповић, Титулатура охридског архиепископа-----**Поповић А., Титулатура охридског архиепископа у писмима Димитрија Хоматијана, ЗРВИ 38, Београд 1999/2000.
30. **Р.Радић, Обласни господари-----**Радић Р., Обласни господари у Византији крајем XII и у првим деценијама XIII века, ЗРВИ XXIV/XXV, Београд 1986.
31. **Е.Савчева, Стрез-----**Савчева Е., Севастократор Стрез, ГСУ ИФ, Т.68 (1974), София 1979.
32. **А.М.Селищев, Полог-----**Селищев А.М., Полог и его болгарское население. Исторические, этнографические и диалектологические очерки северо-западной Македонии (с этнографическою картою Полога), София 1929.
33. **И.Снегаров, Охридската архиепископия I-----**Снегаров И., История на Охридската архиепископия, Том 1. От основаването & до завладяването на Балканския полуостров от турците, второ фототипно издание, София 1995.
34. **Ив.Сн1гаровъ, Брачното право II-----**Сн1гаровъ Ив., Брачното право на Охридската архиепископия въ XIII в. (при архиепископа Димитър Хоматианъ), Духовна култура кн. 30 и 31, София.
35. **А.Соловјев, Срби и византиско право-----**Соловјев А., Срби и византиско право у Скопљу почетком XIII в., ГСНД књ. XV-XVI, одељење друштвених наука 9-10, Скопље 1936.

36. **В.Софрониевски-Б.Петровски, Документите №. 58 и №. 103-----**Софрониевски В.-Петровски Б., Документите №. 58 и №. 103 од збирката на Хоматијан како извор за историјата на Полог, ГЗФФ 58, Скопје 2005.
37. **Тетово и Тетовско-----**Тетово и Тетовско низ историјата. Книга I, Од праисторијата до крајот на Првата Светска Војна, Тетово 1982.
38. **Т.Томоски, Скопје-----**Скопската област од XI до XIV век: Томоски Т., Споменици за средновековната и поновата историја на Македонија. Том I, Скопје 1975.
39. **Т.Томоски, Градови во Полог, Македонија-----**Томоски Т., Средновековни градови во Полог, Македонија низ вековите-градови, тврдини, комуникации, Скопје 1999.
40. **Т.Томоски, Записи за Другувитите, Македонија-----**Томоски Т., Записи за Другувитите во Македонија, Македонија низ вековите-градови, тврдини, комуникации, Скопје 1999.
41. **J.Fine, Late medieval Balkans-----**Fine J., The Late medieval Balkans. A Critical Survey from the late Twelfth Century to the Otoman Conquest, Michigan 1996.